



## ИНФОРМАТИВНИ СЕСИИ

Јавен повик за доделување на неповратни средства (грантови)

**ПОТТИКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ВКЛУЧУВАЊЕ**

**EuropeAid/135012/М/АСТ/МК**

Секторот за централно финансирање и склучување договори во Министерството за финансии, објави повик за доделување на неповратни средства (грантови) за предлог проекти во следниве области:

- Поттикнување на социјалното вклучување на лицата во неповолна положба на пазарот на трудот
- Интеграција на немнозинските етнички заедници на пазарот на трудот со посебен фокус на жените
- Зајакнување на улогата на релевантните актери во областа на социјалното вклучување

Повикот е отворен за невладините организации, јавните установи и др. организации од јавниот сектор (со исклучок на органите на управата), единиците на локалната самоуправа, социјалните партнери (асоцијациите на работодавачи, асоцијациите на работници) и меѓународните организации кои ги исполнуваат условите опишани во повикот.

Секторот за централно финансирање и склучување договори при Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Делегацијата на Европската унија ги покануваат на информативни сесии организациите заинтересирани за горенаведениот повик.

За овој повик се организираат шест информативни настани со следниов распоред:

### **ОХРИД**

19 септември 2013 (четврток), 12.00 ч.

Голема сала на Општина Охрид

Ул. Димитар Влахов 57, Охрид

### **ТЕТОВО**

26 септември 2013 (четврток), 12.00 ч.

Голема сала на Општина Тетово

Улица Дервиш Цара, бб, Тетово

### **СКОПЈЕ**

30 септември 2013 (понеделник), 11.00 ч.

ЕУ Инфо центар

Св. Кирил и Методиј 52-б, 1000 Скопје



#### **ШТИП**

1 октомври 2013 (вторник), 12.00 ч.

#### **ДОЈРАН**

3 октомври 2013 (четврток), 12.00 ч.

#### **БИТОЛА**

8 октомври 2013 (вторник), 12.00 ч.

Сала на Совет на Општина Битола  
Бул. „1-ви Мај“ бр.61, Битола

Местото на настаните во Штип и Дојран дополнително ќе се објави.

Програма на информативните сесии:

- Цели и приоритети на повикот
- Процедурални и договорни аспекти на повикот
  - Прашања и одговори

Информативните сесии се одржуваат на македонски јазик.

Сите информации и документи за повикот, се достапни на веб страницата на Секторот за централно финансирање и склучување договори <http://cfcd.finance.gov.mk>.